

Службен весник

на Република Македонија

Број 204

14 ноември 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4544. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	2	4548. Правилник за формата и содржината на образецот за годишната програма на националната спортска федерација за користење на средства остварени од надоместоци за спорт.....	3
4545. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	2	4549. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Унгарија.....	10
4546. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3	4550. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата	10
4547. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3	Огласен дел	1-84

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**4544.**

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 11.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ**

I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисији, број 08-1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“, број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 6.5.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 9.5.2016 година, број 08-1304/5 од 10.5.2016 година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, број 08-2788/3 од 3.11.2016 година и број 08-2788/5 од 9.11.2016 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисији поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинската изборна комисија ЧУЧЕР САНДЕВО, членот ЕЛЕНА ТОМАШЕВСКА вработен во Агенција за Европска образовни програми и мобилност СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира СОЊА РАДЕВСКА вработена во Биро за развој на образованието - Скопје

Членот МАРИЈА ВЕЛКОВСКА, вработена во Општина Чучер Сандево СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира СНЕЖАНА ПОПЧЕВСКА вработена во Министерство за животна средина и просторно планирање.

2. Во составот на Општинската изборна комисија КАРПОШ заменик членот ЗОРАН ПОПОВ вработена во Министерство за надворешни работи СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЗОРАН ЗУЗАРОВСКИ вработен во Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ.

3. Во составот на Општинската изборна комисија МОГИЛА, членот ГОРДАНА ЛОЗАНОВСКА СТЕФАНОВСКА, вработен во Општина Могила, СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира МАРИЈА АНТИЌ - КОСТОВА вработен во Министерство за информатичко општество и администрација.

4. Во составот на Општинската изборна комисија ШУТО ОРИЗАРИ, членот ЃУЛТЕН БЕКИР, вработен во Совет за јавни набавки СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ЃУЛТЕН МУСТАФОВА вработен во Министерство за труд и социјална политика.

II. Одлуката, број 08-1304/5 од 10.5.2016 година, за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборните комиси во делот за БЕРА-ЈЕТ ЦАФЕРИ СЕ УКИНУВА односно, ШПРЕСА АСАНИ – МЕМИШИ останува Член на Општинската изборна комисија ЧУЧЕР САНДЕВО именувана со Одлука број 08-1304/1 од 28.4.2016 година.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за член на општинска изборна комисија може да поднесе барање за изземање до Државна изборна комисија, во рок од 48 часа од денот на нејзино објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2788/7
14 ноември 2016 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Александар Чичаковски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****4545.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 13.10.2016 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Матка-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Матка-Вон-град престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Матка-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-22425/1
13 октомври 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

4546.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 26.10.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Миладиновци-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Миладиновци-Вон-град престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Миладиновци-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-23467/1

26 октомври 2016 година

Директор,

Скопје

Славче Трпески, с.р.

4547.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 28.10.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно и Долно Оризари, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно и Долно Оризари престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Горно и Долно Оризари.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-23691/1

28 октомври 2016 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ**4548.**

Врз основа на член 23-а став (6) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), директорот на Агенцијата за млади и спорт донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА СПОРТСКА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД НАДОМЕСТОЦИ ЗА СПОРТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за годишната програма на националната спортска федерација за користење на средствата остварени од надоместоци за спорт согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри.

Член 2

Годишната програма на националната спортска федерација се подготвува на образец кој се печати на бела хартија со формат А4, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот од ставот 1 на овој член содржи: општи податоци за националната спортска федерација, цели и активности во наредната годината што планира да бидат поддржани од средства остварени од надоместоци за спорт согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 08-1880/1

11 ноември 2016 година

Скопје

Агенција за млади и спорт

Директор,

м-р Марјан Спасески, с.р.

ПРИЛОГ

(назив на националната спортска федерација)

ГОДИШНА ПРОГРАМА

за користење на средства во ____ година, остварени од надоместоци за спорт

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СПОРТСКА ФЕДЕРАЦИЈА:

Адреса		
Контакт телефон, факс		
Е-маил		
Интернет страница (WEB страна)		
Наменска сметка: ЕДБР Депонент на банка:		
Претседател на Федерацијата	Име презиме: Мандат, _____, Е-маил, _____ телефон, _____ моб.тел. _____	
Лице за контакт	Име презиме: Функција _____, Е-маил, _____ телефон, _____ моб.тел. _____	
Решение за вршење дејност спорт	Број	датум на издавање
Управен Одбор – број на членови		
Сметката на федерацијата е блокирана:	ДА	НЕ
Извештај за користење на средства од Буџетот на РМ и договори со АМС	Полугодишен - датум на доставување:	Годишен - датумна доставување:
Број на активни спортски клубови со Решение за вршење дејност спорт	мажи	жени

Регистрирани активни спортисти, кои се натпреварувале во 2016 год.	сениори м	сениорич	младинци м	младинци ж	мажи	жени	Вкупно
Регистрирани тренери	со образование мажи		без образование мажи		жени	вкупно	

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА во 20__ година:

- Учество на меѓународни спотски натпревари во годината што изминала _____ и предвиден број на спортисти и спортски екипи во наредната _____ година, со предвидени и очекувани резултати за учество во рамки на меѓународни спортски настани:

- Организација на европски, светски и регионални натпревари во годината што изминала _____ и планирани во наредната _____ година:

АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА СПОРТСКА ФЕДЕРАЦИЈА ВО 20__ година

1. Организација и реализација на национален систем на натпревари (организација на натпреварување во домашни лиги, национални првенства и турнири)

Лига систем на натпревари (спортски игри)	Број на лиги	Број на клубови	Број на екипи	Потребни средства за реализација во натпреварувачка 2017		Забелешка
				за организација	за награда на прворангирани клубови	
Поединечни, екипни и и куп натпревари во индивидуални спортови	клубови	спортисти	Службен и лица	Потребни средства за реализација во 2017		Забелешка
				За организација	За награда на клубови	
Турнирски систем на натпревари (индивидуални и екипни спортови)						

2. Организација на меѓународни натпревари во Република Македонија во 20__ година (организација на репрезентативни натпреварувања, трошоци за изнајмување објекти за спорт)

Натпревар	Согласност од АМС и Влада на РМ	Организатор и место на одржување	Земји учеснички	Број на спортисти	Средства за одржување

3. Учество на меѓународни натпревари – светски, европски и регионални првенства и олимписки игри (финансирање на врвни активни спортисти за подготовки и учество на меѓународни натпреварувања, светски и европски првенства, олимписки игри и сл. - трошоци за пат, престој, бонуси за натпреварувачите и тренерите, опрема, покривање на трошоци за подготовки, пат и престој)

Ред. Бр.	Намена за	За број на спортисти, тренери и др.	Средства	Забелешка
1.	Подготовки			
2.	Спортска опрема и реквизити			
3.	Објектии спортски борилишта			
4.	За стручна работа тренери, лекари, психолози и др.			
5.	Спортска опрема			
6.	Патни трошоци			
7.	Престој во местото на одржување на натпреварот			
8.	Други трошоци			

4. Ангажирање на врвни тренери за спортска академија за млади таленти (финансирање на врвни тренери за спортски академии за млади таленти, не повеќе од 20 % од средствата)*:

Ред. Бр.	Име и презиме на тренерот	Времетраење на ангажирање	Средства за реализација
1.			
2.			

3.			
----	--	--	--

*Пополнуваат национални спортски федерации кои се застапени во спортска академија.

5. Уплата на котизации, членарини и други редовни обврски кон меѓународните спортски федерации:

Ред. Бр.	Уплата за намена, висина и рок за уплаќање кон меѓународната асоцијација	Износ во денари	Износ во валута
1.	Котизации		
2.	Членарини		
3.	Други обврски кон меѓународните спортски федерации (наведете за кои се врши побарување)		

6. Услови за работа на националната спортска федерација:

Ред. Бр.	Намена за	износ
1.	Изнајмување на деловни простории за работа на националната спортска федерација, во износ не поголем од 10% од средствата	
2.	Обезбедување кредит во банка или отплата на кредит за купување на сопствени простории на федерацијата, во износ не поголем од 20 % од средствата, кои не смеат да се ставаат по залог ниту да се продаваат за период од најмалку 15 години, освен доколку залогот е заради земање на кредит за купување на просториит	
3.	Надоместок за работа на членови на органот на управување на националната спортска федерација (во максимум од 9 лица со средства во висина не поголема од една просечна плата на месечно ниво	
4.	Исплата на плати за максимум тројца вработени во администрацијата на националната спортска федерација со полно работно време, во износ не повисок од една просечна плата во Република Македонија за лица со средна стручна спрема односно две просечни плати за лица со висока стручна спрема со најмалку пет години работно искуство.	

	Вработените не смее да се во роднинска врска со ниту еден член на извршното тело до втор степен по сите линии	
--	---	--

7. Купување на специјализирани превозни средства за потребите на националната спортска федерација:

Ред. Бр.	Вид	Параметри (број, цена и намена)
1.	Набавка на специјализирано превозно средство за потребите на федерацијата	

Вкупно потребни средства за реализација на програмата:

ПРИХОДИ	Средства
Агенција за млади и спорт	
Други државни органи (наведете кои)	
Град/општина	
Сопствени средства	
Спонзори (кои)	
Донатори (кои)	
Останати извори	
ВКУПНИ	

(датум на поднесување)

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ:

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО**

4549.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА
И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУС-
ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО
ПОТЕКЛО ОД УНГАРИЈА****Член 1**

Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија кои потекнуваат од регионот Бекеш во Унгарија.

Забраната од став 1 на овој член се применува на месо од живина и диви птици како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици за пратки кои се произведени по 1 ноември 2016 година.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-5260/1

Агенција за храна

7 ноември 2016 година

и ветеринарство

Скопје

Директор,

м-р **Зоран Поповски, с.р.****РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

4550.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ” бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 14.11.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА****Член 1**

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 24,322
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 25,982

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 23,362
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 22,815
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 17,309

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 60,00
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 62,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 47,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 35,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 21,947

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	59,50	59,00	58,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	61,50	61,00	60,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	46,50	46,00	45,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	35,00	34,50	34,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,855
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,439

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 15.11.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2031/1

14 ноември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија


www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016204